



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 21 октомври 1968
Скопје
Број 34

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

269.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОДРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

Се прогласува Законот за овластување на општинските собранија за утврдување надлежноста на општинските органи за вршење на работите одредени со републички прописи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 18 јули 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 24 септември 1968 година.

У. бр. 47
25 септември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОДРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

Член 1

Општинското собрание со свои прописи утврдува кои од работите, ставени во делокруг на општинското собрание или негов политичко-извршен орган со републичките прописи донесени пред влегувањето во сила на овој закон, ќе ги врши општинското собрание на седница, а кои политичко-извршен орган на општинското собрание или орган на општинската управа.

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесува на случаите кога со Уставот на Социјалистичка Република Македонија или со друг републички пропис е утврдено дека определена работа ја врши општинското собрание на седница.

Член 2

Се овластуваат советите на општинските собранија, до одлуката на Уставниот суд на Македонија, да го запрат извршувањето на општите акти на работните организации што вршат дејност или работи од посебен општествен интерес, како и на работните организации од областа на стопанството, освен оние што ги основала Републиката, ако се во спротивност со Уставот или законите.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

270.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68) и член 26 став 2 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/68), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

Член 1

Се основа Комисија за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна (Комисија) во состав на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Со работата на Комисијата раководи претседател.

Член 2

Комисијата одлучува со мнозинство на гласови на сите членови.

Поблиски одредби за работењето на Комисијата ќе се пропишат со нејзиниот деловник.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2162/1
1 октомври 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Д-р Ксенте Богоев, с. р.

271.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за организацијата и работата на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/67), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во одборите на Извршниот совет се именуваат:

1) Во Одборот за стопанство:

а) за претседател:

Ангел Арсов, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Беќир Жута, член на Извршниот совет;

2. Младен Павловски, член на Извршниот совет;

3. Д-р Никола Узунов, член на Извршниот совет;

4. Стојан Косев, член на Извршниот совет.

2) Во Одборот за внатрешна политика и комунален систем:

а) за претседател:

Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;

- б) за членови:
 1. Ангел Арсов, член на Извршниот совет;
 2. Стојан Косев, член на Извршниот совет.
- 3) Во Одборот за образование, наука и култура:
 а) за претседател:
 Д-р Иван Катарчиев, член на Извршниот совет;
 б) за членови:
 1. Славка Георгиева — Андреевиќ, член на Извршниот совет;
 2. Д-р Никола Узунов, член на Извршниот совет.
- 4) Во Одборот за здравство и социјална политика:
 а) за претседател:
 Младен Павловски, член на Извршниот совет;
 б) за членови:
 1. Беќир Жута, член на Извршниот совет;
 2. Славка Георгиева — Андреевиќ, член на Извршниот совет.

II. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување претседатели и членови на одборите на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 25/67).

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2369/1

1 октомври 1968 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 Д-р Ксенте Богоев, с. р.

272.

Врз основа на член 19 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/67), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во постојаните комисији на Извршниот совет се именуваат:

1. Во Административната комисија:
 а) за претседател:
 Ане Арсов, член на Извршниот совет;
 б) за членови:
 1. Беќир Жута, член на Извршниот совет;
 2. Младен Павловски, член на Извршниот совет.
2. Во Комисијата за помилување:
 а) за претседател:
 Славка Георгиева — Андреевиќ, член на Извршниот совет;
 б) за членови:
 1. Беќир Жута, член на Извршниот совет;
 2. Таип Таипи, републички секретар за правосудство.
3. Во Комисијата за кадровски прашања:
 а) за претседател:
 Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;
 б) за членови:
 1. Д-р Иван Катарчиев, член на Извршниот совет;
 2. Младен Павловски, член на Извршниот совет;
 3. Никола Бакулевски, секретар на Извршниот совет.
4. Во Комисијата за одликувања:
 а) за претседател:
 Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Никола Бакулевски, секретар на Извршниот совет;
 2. Трајко Кеќкароски, началник на Управата за персонални прашања.

II. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување претседатели и членови на постојаните комисији на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 25/67) и Решението за разрешување и именување претседател на Комисијата за помилувања („Службен весник на СРМ“ бр. 28/68).

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2370/1

1 октомври 1968 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 Д-р Ксенте Богоев, с. р.

273.

Врз основа на точка I од Одлуката за дополнување на Одлуката за определување состав на конкурсни комисији на стопански организации во Социјалистичка Република Македонија број 79 од 25 септември 1968 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА „ИНТЕКС“ ЗДРУЖЕНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за спроведување на конкурсот за именување директор на „Интекс“ Здружено стопанско претпријатие на памучната индустрија во Скопје, се именуваат:

1. ВАНДЕ ВАНДЕВСКИ, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија и
 2. СТОЈАН МАТКАЛИЕВ, потпретседател на Стопанската комора на Македонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2005/3

1 октомври 1968 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 Д-р Ксенте Богоев, с. р.

274.

Врз основа на член 20 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

1. Се именува за директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје, ТОМА ЛЕОВ, од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-579/3

1 октомври 1968 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 Д-р Ксенте Богоев, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. XI. 1967 година, страна 299, реден број 19, е запишано бришењето на Домот за сместување на деца и ученици „Македонка“ од Штип.

Престанокот на Домот за сместување на деца и ученици „Македонка“ — Штип, е запишан во регистарот врз основа на решението бр. 77-34/СРС-67 од 21. VIII. 1967 година на работничкиот совет на Заедницата на производители на текстил „Македонка“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 416/67. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 520, страна 1139, книга II, е запишано под фирма: Земјоделско стопанство „Слога“ — село Манастирец, Кавадарско. Предмет на работењето на стопанството е: земјоделско-градинарско и сточарско производство, организирање производство на поделелски култури кај индивидуалните производители преку создавање разни видови кооперации, вршење услуги од земјоделски карактер кај индивидуалниот и социјалистичкиот сектор, да ги обезбедува индивидуалните производители со репродукциони материјали, како и да го презема вишокот на нивните производи заради пласирање на пазарот.

Стопанството е основано со одлука бр. 01—842 од 28. X. 1967 година на работничкиот совет на Институтот за маслодајни култури — Кавадарци, со поделба на две работни организации под име: Земјоделска опитна станица — Кавадарци и Земјоделско стопанство „Слога“ — село манастирец, Кавадарско.

Стопанството ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Атанас Димов Бошков, в. д. директор, Гелев Спироски, книговодител, и Јован Јованов, книговодител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1118 од 20. XII. 1967 година. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 520, страна 1139, книга II, е запишано следното: Земјоделското стопанство „Слога“ — село Манастирец, Кавадарско, е конституирано на 1. XI. 1967 година, согласно записникот од одржаниот состанок на 1. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1119 од 20. XII. 1967 година. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1035, страна 153, книга V, е запишано следното: Фирмата на Занаецкиот претпријатие за електрична и водоводна инсталација „Напредок“ — Горче Петров, согласно одлуката бр. 01—236 од 22. V. 1967 година на работничкиот совет се менува и гласи: Монтажно-инсталатерско претпријатие „Напредок“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1095 од 8. XI. 1967 година. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 1123, книга II, е запишано под фирма: Претпријатие за производство на неткаен текстил „Вардарка“ — Неготино. Предмет на работењето на претпријатието е производство и продажба на неткаен текстил.

Претпријатието е основано од Собранието на општината Неготино, со решение бр. 01—1810/1 од 2. XI. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Петар Паунков, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1139 од 22. XI. 1967 година. (246)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1076, страна 349, книга V, е запишано следното: Дејноста на Занаецкиот сервис „Просперитет“ — Скопје, согласно одлуката бр. 81 од 27. VIII. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со сидурафасадерски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 854 од 13. II. 1967 година. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 434, страна 571, книга II, е запишано следното: Досегашниот потписник на Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, Костовски Георѓи шеф на сметководството, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово е назначен дипломираниот економист Атанас Каракамчев, финансиски директор, кој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Џејев Јован Миле, директор, сметачо од 3. XI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1113 од 22. XI. 1967 година. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 518, страна 1131, книга II, е запишана под фирма: Кожарски комбинат — Ђисоко — Продавница во Титов Белес, ул. „Маршал Тито“ бр. 28. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на чевли, од кожа, крзнена и текстилна конфекција, кожна, крзнена и од пластични маси галантерија и средства за заштита на раога — производи од Кожарскиот комбинат — Ђисоко, како и исти производи од други произведувачи како дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Кожарскиот комбинат — Ђисоко, со одлука бр. XII—XIII—1966/1967 година од 22. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ангел Воденичарев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1082 од 15. XI. 1967 година. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 1095, е запишано следното: Дејноста на Мешовитото трговско претпријатие на мало „Бабуна“ — населба „Чашка“, согласно одлуката бр. 169 од 10. IV. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со вршење услуги со камион и трактор — фергусон 35, на трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 921 од 6. XI. 1967 година. (323)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. XII. 1967 година, рег. бр. 10/62, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 11-ж во Битола, ул. „Дунав“ бр. 4 на Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола. Предмет на работењето на

продавницата е продажба на санитарни и технички уреди за потреби на домаќинството и занаетчиството.

Раководител на продавницата е Борис Наумовски.

Основач на продавницата е Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола, со одлука бр. 3603 од 2. XI. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 03—8310/1 од 30. X. 1967 година од Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 348/67. (342)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. XII. 1967 година, рег. бр. 92/55, книга II, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Настоски Тодор, раководител на Продавницата „Вартекс“ во Прилеп, на Текстилната индустрија „Вартекс“ — Вараждин.

Се овластува Дамјан Ј. Ачковски, раководител, да ја потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 412/67. (372)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1168, страна 859, книга V, е запишана под фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Монтер“ — Битола — Самостоен погон во Скопје, ул. „800“ бр. 13. Предмет на работењето на погонот е вршење на електроинсталатерски и ѕидарски услуги.

Погонот е основан од задружниот совет на Градежно-занаетчиската задруга „Монтер“ — Битола, со одлука бр. 146 од 3. XI. 1967 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Јордан Поповиќ, раководител во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1154 од 29. XII. 1967 година. (447)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1169, страна 863, книга V, е запишано под фирма: Електро-инсталатерско претпријатие „Електра“ — Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 7. Предмет на работењето на претпријатието е обавување електроинсталатерска дејност.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Електроинсталатерската задруга „Електра“ — Скопје, со одлука бр. 20 од 23. XII. 1967 година, со прераснување на задругата во претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ристо С. Колев, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Електро-инсталатерското претпријатие „Електра“ — Скопје е конституирано на 23. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1289 од 29. XII. 1967 година. (448)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1166, страна 851, книга V, е запишано под фирма: Фабрика за тутун — Сарајево — Стовариштето во Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 22. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на големо и мало на тутун и тутунски преработки.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Фабриката за тутун — Сарајево со одлука од одржаната седница на 30. VI. 1967 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Граовски Војан, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1067 од 25. XII. 1967 година. (449)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1170, страна 865, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало и услуги во прометот „Македонија-продукт“ — Скопје, со седиште во село Драчево. Предмет на работењето на претпријатието е промет на големо и мало и тоа на: текстил, куса и плетена стока и конфекција; галантериска и базарска стока и играчки; крзнена стока; јажарска стока, каделни и јутени производи; обувки, чизми и др. (секакви видови); кожа, седларска и ременарска стока и прибор; производи од гума, каучук и пластични маси; железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор; моторни возила, резервни делови и прибор; селскостопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; нафтени деривати, мазира, масти (уља) и масти; фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор; медицински, здравствени и научни апарати и инструменти и прибор; музички инструменти, радио-апарати, телевизори и сл. и прибор; рибарски материјали и прибор; спортски прибор; електротехнички материјали, пчеларски материјали и прибор; сатови и изработки од племенити метали; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериска и козметичка стока; градежен материјал; огревно дрво, кумур и секаков друг огревен материјал; санитарни и инсталациони материјали; стакло, порцелан и керамичка стока; намештај — дрвен, метален и др.; канцелариски материјал, книги, прибор за пишување, школки прибор и музикалии; филатерија и прибор; стока и сточна храна, месо и месни преработки; житарици и млински преработки, семенска стока, животни намирници и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи на база шеќер и какао, млеко и млечни производи, леб и печиво, риба, пресна, смрзната, сува, конзервирана, сите видови; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; индустриски растенија; лековити растенија, живина, јајца, пердуви и дивеч; производи од домашна ракотворба и уметнички занаети, пожарничарски справи, материјал и прибор; мешана индустриска стока, дрогериска стока; техничка стока за снабдување на производни претпријатија и занаетчиството и тоа: машини, уреди, железарско-метална стока, бои и лакови; огнеотпорни материјали и неметали; технички горива и мазира, резервни делови, утензилии и прибор, електротехнички материјал, градежен материјал, алат и опрема и прибор за занаетчиството;

Услуги во прометот и тоа: агенциски услуги, посреднички услуги, услуги во прометот на недвижности и движности, складиштење на стоки и чување на стоки, доверени на комитенти, комисиони услуги и услуги на комисиона продажба на подвижни предмети и испраќачки услуги.

Претпријатието е основано од основачите група граѓани, на основачкото собрание одржано на 11. XI. 1967 година и тоа: Коста Трајановски, Методија Лазевски, дипломиран правник, Атанас Трајковски, инженер агроном, Симеон Стојковски, д-р Владо Карамазов, лекар, Ванде Атанасовски, Глигор Пенев, дипломиран економист, Ѓорѓи Накев, техничар, Новоко Петровски, Цветанка Мазаровска, Киро Каракиров, дипломиран правник, и Страхил Георгиев, инженер.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Коста Трајановски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 11. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1213 од 28. XII. 1967 година. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1167, страна 855, книга V, е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Коштана“ — Врање — Продавница број 11 во Скопје, ул. „108“ број 21. Предмет на работењето на продавницата и продажба на чевли и кожна галантерија — сопствени производи на фабриката и производи на други производители.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за чевли „Коштана“ — Врање, со одлука бр. 1491/2 од 22. XI. 1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Кралев Милош, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1309 од 29. XII. 1967 година. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1171, страна 871, книга V, е запишана под фирма: Универзална работна организација „Борец“ — Скопје, ул. „Првوماјска“ број 125. Предмет на работењето на претпријатието е: туризам и пропаганда со следните дејности: организирање туристички патувања, излети и екскурзии во земјата; организирање летувалишта и одморалишта, самостојно и во пословна соработка со другите работни организации и пружање на сите потребни услуги во нив во земјата; организирање на изградба и експлоатација на кампови, мотели и пружање потребни услуги во нив; обавување на застапнички и посреднички работи со хотелските и угостителските претпријатија и со останатите физички и правни лица, со цел за сместување и исхрана на патниците, туристите и давање на сите услуги во нив; организирање и разгледување на градот, групо за домашните и странските патници и туристи; организирање посети на концентрационите логори на воените заробеници, интернирци и депортирци во земјата; организирање маршеви и походи на историските патништа од НОБ; вадење на патни исправи кај надлежните органи и визи кај странските амбасади и претставништва за домашни патници; продажба на сите билети во јавниот сообраќај; обезбедување на пренокување и превоз на патници и туристи и обезбедување на сите видови услуги; организирање на водечките служби; организирање на такси-служби; организирање на фото-служби; организирање и продажба на лутрија и други игри на среќа; организирање на културно-уметнички и спортски приредби; врши услуги за организирање на саемски приредби и изложби; изработка и продажба на сувенири, предмети од домашна и странска изработка; врши и работи на економска пропаганда; врши продажба на разни публикации со цел на популаризација на туризмот и угостителството, угостителство; поправка на ТВ и радио-апарати и електрични апарати за домаќинство, како и нафтени печки; кондурациски поправки; крзнарски поправки и изработка на нови крзнарски работи по порачка; поправка на сите видови оптички средства, одржување предавања за масовна народна одбрана; посредување во промет; организација и изработка на сувенири и продажба на истите; дактилографско биро за вршење услуги — препишување на ракописи и други документи; водоинсталатерски услуги и поправки.

Претпријатието е основано од Сојузот на здруженијата на борците од НОБ на Социјалистичка Република Македонија — Општински одбор „Кале“ — Скопје, со одлука бр. 592 од 27. XII. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Костовски Трајан, в. д. директор, и Бурзевски Гиго, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 20/68 од 10. I. 1968 година. (453)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 367, книга V, е запишана под фирма: Земјоделско-трговски комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје, Продавница во Скопје, на ул. 719. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сувомесни, млечни, алкохолни, и безалкохолни пијалоци, свежо месо и сите видови прехранбени артикли, овошје, градинарски производи и школски прибор, тетратки, моливи и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје, Скопје, со одлука бр. 1723 од 17. X. 1967 година.

Раководител на продавницата е Трпевски Петре. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1086/67 од 11. I. 1968 година. (454)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 367, книга V, е запишано под фирма: Земјоделско-трговски комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 96. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сувомесни, млечни, алкохолни и безалкохолни пијалоци, свежо месо и сите видови прехранбени артикли, овошје, градинарски производи и школски прибор (тетратки, моливи и друго).

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје, со одлука бр. 1723 од 17. X. 1967 година. Раководител на продавницата е Киро Антевски. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1087/67 од 11. I. 1968 година. (455)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 581, книга II, е запишано следното: Фирмата на Земјоделското стопанство „Агро-Скопје“ — Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 13. XII. 1967 година, се менува и гласи: Земјоделско-трговски комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1250/67 од 21. XII. 1967 година. (456)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1151, страна 789, книга V, е запишано под фирма: „Пирин“ — трговско претпријатие на големо за купопродажба, посредување и застапништво — Скопје, ул. „Петинска“ бр. 24. Предмет на работењето на претпријатието е: да врши купопродажба, посредување и застапништво на сите видови нова и половна опрема и механизација наменета за индустријата, градежништвото и земјоделството; да врши купопродажба и посредување на сите видови овошје и зеленчук; со сите видови земјоделски производи наменети за исхрана и за индустријата; сточна исхрана — сите видови на сточни производи; сите видови прехранбени производи; со жива стока и месо; со сите видови текстил, позамантерија и галантерија; со сите видови градежен материјал; со сите видови огревен материјал (огревно дрво, јаглен, нафта и нафтни деривати); сите видови вештачки ѓубрива и заштитни средства за земјоделството; сите видови индустриска стока и производи; сите видови моторни возила (нови, половни и резервни делови), како и сите видови гуми за сите видови возила и механизација; сите видови гумо-

пластични материјали и производи; сите видови на амбалажа (метална, дрвна и книжна); купопродажбата и посредувањето според дејноста од точка 1 до точка 15 ќе се обавува како во социјалистичкиот сектор, така и во приватниот сектор; застапништвото ќе се врши со застапување на разни фирми и фабрики од територијата на СФРЈ.

Претпријатието е основано од основачите група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 29. X. 1967 година и тоа: Гозев Илија, Костадинов Манчо, Ципушев Славчо, Шуманска Ленче, Никола Донев, Јанушев Тома, Ципушев Ристо, Стамбов Тодор, Шопов Светислав и Тасев Јаначко.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Илија Гозев, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 29. X. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1229 од 15. XII. 1967 година. (457)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1153, страна 797, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за посредување во прометот на книжарски материјали „Гевара“ — Скопје, ул. „758“. Предмет на работењето на претпријатието е: посредување во прометот на книжарски материјали како што се: уметничка и стручна литература, учебници наменети за основните, средните и стручните училишта и факултетите, машини за сметање и пишување, грамофонски плочи, и други школки материјали како и собирање на реклами од стопански организации за редакциите на разни весници, списанија, ралиото и телевизијата.

Претпријатието е основачо од основачите група граѓани, на основачкото собрание одржано на 30. XI. 1967 година и тоа: Драган Јачевски, Стеван Попов, Ромислав Славковиќ, Трајан Јовчевски, Благоја Донковски, Радојко Николов, Ефтим Јанков, Павлинка Јаневска, Иван Гиновски и Вера Цветковска.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Драган Јаневски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 15. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1246 од 20. XII. 1967 година. (458)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1154, страна 801, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за изведување на браварски работи и услуги „Феролималд“ — Скопје, населба „Козле“, ул. „КО-1“ бб. Предмет на работењето на претпријатието е вршење браварска дејност.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Браварската задруга „Феролималд“ — Скопје со одлука од одржаниот состанок на истиот на 5. XI. 1967 година, со прераснување на задругата во претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Церков Ристо, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 5. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1249 од 20. XII. 1967 година. (459)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1155, страна 805, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало со фајансови плочи и посредување во прометот на индустриски стоки, земјоделски производи и др.

„Гарант Македонија“ — Скопје, ул. „Браќа Миладинови“ бб., населба „Пролет“. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на големо и мало со фајансови плочи и посредување во прометот на мешани индустриски стоки; земјоделски производи: градежни материјали; електрични материјали и текстил, производи од гума, каучук, пластика и друго; земјоделски машини и алатки; вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; житарици и млински преработки; леб, бели печива и др.; стока, ситна, сточна храна, сточни производи, добиток и добиточни производи; месо, млеко, млечни производи и др.; земјоделски производи; живина, јајца; мешани индустриски стоки; стакло, порцелан и керамички стоки; моторни возила, резервни делови, прибор и алат; бои, лакови, хемикалии и прибор; железарија и метални стоки; хартија од секаков вид, алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Претпријатието е основано од основачите — група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 5. X. 1967 година и тоа: Димушевски Душко, економист, Томислав Ѓорѓевиќ, економски техничар, инженер Методија Димевски, Филиповски Јован, Лазевски Методија, Илиевски Драгољуб, Крстевски, Томислав, Најдовски Методија, Петровска Веселинка, Кралевски Борис, Стојковска Светлана, Костовска Олга, Кралевска Вера и Наковска Зорица.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Димушевски Душко, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 5. X. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1124 од 21. XII. 1967 година. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 813, книга V, е запишано под фирма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје, населба „Маџари П“. Предмет на работењето на претпријатието е: купопродажба, посредување во прометот (услуги), консигнација и застапување на сите видови земјоделски производи и земјоделско-индустриски производи; сите видови растенија и лековити растенија; сите видови сточна храна, сточни производи, жива стока, живина и производи од живинарството; сите видови репроматеријали за земјоделството, вештачки ѓубрива, заштитни средства на растенијата, сите видови семенски материјали и се друго од оваа гранка; сите видови нова и полонна опрема за земјоделството; механизација и сите приклучни машини, како и сите видови опрема и механизација за сите гранки во стопанството, установите, општествено политичките организации и другите институции; сите видови градежни и огревни материјали; сите видови индустриски стоки и производи и репроматеријали за индустријата; сите видови прехранбени — индустриски производи; сите видови моторни возила и резервни делови; сите видови гумопластични производи; сите видови земјоводци (земјоводни животни) наменети за домашната прехранбена индустрија или барани за извоз преку извозничките претпријатија; сите видови неподвижности и подвижни имоти; сите видови галантериски и позамантерски производи и стоки, врши откуп преку откупни станици и организира складишта; купопродажба, посредување во прометот, консигнацијата и застапувањето го врши како во социјалистичкиот сектор, така и во индивидуалниот сектор.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Земјоделската задруга „Младост“, село Чашка, со одлука бр. 411 од 14. XI. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Ѓиевски Ванчо, в. д. директор, и Ѓеорѓиевски Илија Даме, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Работната организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје, населба „Мацари П“ е конституирана на 18. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1276 од 25. XII. 1967 година. (462)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1158, страна 817, книга V, е запишано под фирма: „Нов живот“ — претпријатие за производство на шами од сите видови и перење на теписи — Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 3. Предмет на работењето на претпријатието е производство и продажба на печатени шами од сите видови, на големо и мало и перење на теписи.

Претпријатието „Македонски фолклор“ со одлука бр. 2092 од 1. XI. 1967 година на работничкиот совет со одвојување на единицата печатени шами во самостојно претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Сали Сали, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1164 од 26. XII. 1967 година. (463)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1159, страна 821, книга V, е запишана под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Идеал“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 84. Предмет на работењето на задругата е молеро-фарбарска дејност.

Задругата е основана од основачите — група граѓани на основачкото собрание, одржано на 7. XI. 1967 година и тоа: Акиф Демир, Апостоловски Вељо, Огњанов Никола, Атанасовиќ Трајко, Крагуевски Спирос, Блажевски Божин, Василевски Петре, Филиповски Славе, Сњорин Бранко, Костовски Христифор и Џонов Благоја.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Џонов Благоја, в.д. директор во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Костовски Христифор, претседател на управниот одбор, Апостоловски Вељо, Василевски Петре, Сњорин Бранко и Џонов Благоја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1168 од 27. XII. 1967 година. (464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1160, страна 825, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за превоз-утовар-растовар и други услуги „Победа-транспорт“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ во приземните простории на хотел „Бристол“. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење услуги за утовар, растовар, превоз и други услуги на фабрики, претпријатија и приватни лица.

Претпријатието е основано од основачите, на основачкото собрание, одржано на 15. X. 1967 година и тоа: Ровчанин Џафер, Горѓевски Крсте, Зукорлиќ Селман, Јовановски Момчило, Мекиќ Мурфета, Стефановски Станиша, Ровчанин Форид, Горѓевски Петре, Оковиќ Спахо, Зукорлиќ Шефкија, Јејина Мурат и Хасанбеговиќ Вехбија.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Зукорлиќ Селман, в.д. директор, и Оковиќ Спахо, основач, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претпријатието за превоз, утовар, растовар и други услуги „Победа-транспорт“ — Скопје е конституирано на 15. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1257 од 28. XII. 1967 година. (465)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1162, страна 833, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за трговија, туризам и угостителство „Трго-турист“ — Скопје, ул. „Н. Н. Борче“ бр. 27. Предмет на работењето на претпријатието е: издавачка — применета графика, декоративно сликарство — фотографија, филмови — сувенири, продукција на грамофонски плочи, естрадна организација, организација на бироа за преписи, размножување и преводи — економска пропаганда.

Претпријатието е основано од работничкиот совет на Претпријатието за стоковен промет, туризам и угостителство „Генералтурист“ — Индија, со одлука од 25. XI. 1967 година, со издвојување на филијалата во Скопје во претпријатие под име: Претпријатие за трговија, туризам и угостителство „Трго-турист“ — Скопје.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Љубомир Горѓевски, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието за трговија, туризам и угостителство „Трго-турист“ — Скопје е конституирано на 16. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1219 од 29. XII. 1967 година. (466)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1163, страна 837, книга V, е запишана под фирма: Трговска и производна работна организација на големо и мало „Квалитет“ — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на лесна конфекција и трикотажа (изработка во свој погон и на сиц) и промет со галантерија и позамантерија, пластика и пластични производи, млеко и млечни производи, месо и сувомесни производи како и сите видови земјоделски производи, житарици, овошје и зеленчук.

Претпријатието е основано од основачите група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 12. XI. 1967 година и тоа: Велковски Гуро, Трајковски Перо, Стојковски Милош, Алампиевска Цветанка, Настевски Бранко, Бошковски Благоја, Спасовски Бошко, Калија Иванов, Велески Димче, Пине Димитров и Ристов Љубе.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Велковски Гуро, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Трговската и производна работна организација на големо и мало „Квалитет“ — Скопје, е конституирана на 13. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1170 од 28. XII. 1967 година. (467)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1164, страна 841, книга V, е запишано под фирма: „Разнопромет“ — трговско претпријатие за вршење агенциски посреднички услуги со промет на стоки — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е вршење услуги во прометот на регуларни половни стоки.

Претпријатието е основано од основачите група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 11. X. 1967 година и тоа: Куцулоски Васко, Гаврилоски Благоја, Тодоровски Вељо, Јаневски Доксе, Ветеров Кузман, Зунгулов Ратко, Купоски Атанас, Голибеговиќ Русе, Гурѓевиќ Живадин, Трајковски Атанас, Петровиќ Станислав и Џулоски Спасе.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Купоски Атанас, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис

Претпријатието е конституирано на 11. X. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1260 од 29. XII. 1967 година. (468)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 523, страна 1155, книга II, е запишано под фирма: Претпријатие за откуп и пласман на земјоделски производи, и друга стока од широка потрошувачка на мало и големо „Југо-Вардар“ — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 50. Предмет на работењето на претпријатието е: откуп и пласман на земјоделски производи, продажба на градежни материјали, набавка и продажба на семенски материјали, заштитни средства, земјоделски алати, сите видови на репроматеријали, вршење на разни услуги и посредување, набавка и продажба на стока од широка потрошувачка, на мало и големо

Претпријатието е основано од основачите — група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 17. XII. 1967 година и тоа: А. Брзилов, Ц. Сивов, Т. Станкова, Н. Дојранлиева, П. Прошев, И. Шутев, Г. Брзилов, Р. Петар, Р. Атанасов, Р. Проданов, Вл. Станков, Ф. Хаџи Митров, Д. Зафиров, В. Дојранлиев, Ј. Коларов, В. Тударов, Ј. Венов, Т. Хаџи Митров, Б. Камберов и Т. Брзилов.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Брзилов Лазаров Андон, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 17. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1298/67 од 23. I. 1968 година. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1180, страна 945, книга V, е запишана под фирма: „Неон“ — занаетчиско-услужна електроинсталатерска браварска и лимарска задруга — Скопје, населба „Вардар“ бб. Предмет на работењето на задругата е електроинсталатерска, браварска и лимарска дејност.

Задругата е основана од основачите — група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 24. I. 1968 година и тоа: Белаковски Томислав, Тонов Д. Тимослав, Василевски Благоја, Милановски Ристо, Кушевски Борис, Настевски Георги, Јаневски П. Душан, Несторовски К. Драгољуб, Василевски Здравко, Петрушевски Милан, Младеновски С. Трајко, Таневски Ристо, Костов Нако, Илиевски III. Киро, Наумовски Андреја, Петровски Ристо, Цветковска Деса, Аитов Ристо и Димовски Драган

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Јаневски П. Душан, в.д. директор во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Цветкова Деса, Младеновски Трајко, Петрушевски Милан и Белаковски Томислав. Претседател на управниот одбор е Цветковска Деса.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1227/67 од 31. I. 1968 година. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 919, страна 357, книга IV, е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за текстилна конфекција „Дветан Димов“ — Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 20. XII. 1967 година се дополнува и гласи: Претпријатие за текстилна конфекција и промет на големо и мало со текстил и текстилни производи, посредување во прометот на сите видови индустриски и земјоделски стоки „Дветан Димов“ — Скопје.

Исто така со гласоподавателската одлука и елаборатот за економска оправданост, дејноста се проширува и со: промет со текстил и текстилни производи

на големо и мало, посредување во прометот на сите видови индустриски и земјоделски стоки и изработка на конфекција и трикотажа.

Покрај директорот Степановски Трајан, спомнатото претпријатие ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, и новоназначениот потписник Миленковски Стоил, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 963/67 од 23. I. 1967 година. (532)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 40, страна 1089, книга I, е запишано следното: Дејноста на Градежно-занаетчиското и услужно претпријатие „Пролет“ — Скопје, согласно одлуката бр. 0201-36 од 11. I. 1968 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: промет на големо и мало на обоени метали, неметали, артикли од металната индустрија, електроматеријали, артикли од хемиската индустрија, градежни материјали, артикли од дрвната индустрија, артикли од индустријата за хартија, артикли од индустријата за гуми и сиот вид на амбалажа, посредување во прометот како и услуги во прометот со основни средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 49 од 30. I. 1968 година. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1098, страна 795, книга V, е запишана под фирма: „Феникс“ — универзално трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Продавница во Тетово, ул. „Цетинска“ бр. 47. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на колонијални стоки и стоки во состав на регистрацијата на работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Феникс“ — универзално трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлука од 23. XI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Терзија Феми. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1261/67 од 24. I. 1968 година. (547)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. I. 1968 година, рег. бр. 11/55, книга IV, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен. Предмет на работењето на продавницата е трговија на мало со мешани стоки.

Раководител на продавницата е Гроздановски Митре.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен, со одлука бр. 1 од 3. I. 1968 година од работничкиот совет и решението бр. 08-86/1-1 од 4. I. 1968 година од Пазарната инспекција на Собранието на општината — Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 10/68. (558)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. I. 1968 година, рег. бр. 29/68, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 13 во село Долно Оризари, Битолско, на Самостојниот погон „Пелагонија“ од Битола, на Индустриско-прехранбениот комбинат „Конзерваекспорт“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на Продавницата е: продажба на сите видови овошје и зеленчук, конзер-

ви, шеќерни и чоколадни производи, вафел-производи, безалкохолни и алкохолни оригинал флаширани пијалоци и други прехранбени продукти за кои постои регистрација.

Раководител на продавницата е Димитар Недановски.

Продавницата е основана од „Конзерваекспорт“ — Скопје, со одлука бр. 0101/0363-145 од 13. I. 1968 година од работничкиот совет и решението бр. 04-10132/1 од 28. XII. 1967 година на санитарниот инспектор на Собранието за општината — Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и Погонот „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 31/68. (564)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1184, страна 965, книга V, е запишана под фирма: Градежна занаетчиска задруга „Сидар“ — Скопје, ул. „800“ бр. 13 (Автокоманда). Предмет на работењето на задругата е вршење електроинсталатерски и сидарски услуги.

Задругата е основана од задружниот совет на Градежно-занаетчиската задруга „Монтер“ — Битола, со одлука бр. 20 од 2. II. 1968 година, со издвојување на Самостојниот погон во Скопје во задруга под име: Градежно занаетчиска задруга „Сидар“ — Скопје.

Раководител на задругата е Поповиќ Јордан, в.д. директор.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Поповиќ Јордан, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претседател на привремениот задружен совет е Дијанисиева Здравка, согласно записникот број 18 од 3. II. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 133 од 20. II. 1968 година. (610)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1168, страна 859, книга V, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојниот погон во Скопје, ул. „800“ бр. 13, на Градежно занаетчиската задруга „Монтер“ — Битола, бидејќи со одлука бр. 20 од 2. II. 1968 година на Задружниот совет на Градежната занаетчиска задруга „Монтер“ — Битола прераснува во задруга под име: Градежна занаетчиска задруга „Сидар“ — Скопје, ул. „800“ бр. 13 (Автокоманда).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 150 од 20. II. 1968 година. (611)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1185, страна 969, книга V, е запишана под фирма: Завод за осигурување и реосигурување „Београд“ — Белград — Филијала Белград — Пословница во Скопје, ул. „Христијан Карпош“ број 108. Предмет на работењето на пословницата е обавување на сите видови осигурување имоти и лица со кои се бави Заводот, освен осигурување на лица со кои се бави Заводот за социјално осигурување. Пословницата во Скопје нема право да се бави со работи за реосигурување и соосигурување.

Пословницата е основана од Заводот за осигурување и реосигурување „Београд“ — Белград, со одлука на работничкиот совет од одржаната седница на 19. XII. 1967 година.

Пословницата во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ивановски Методија, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 82 од 21. II. 1968 година. (614)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1187, страна 977, книга V, е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан за шиене „8 март“ — Скопје, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење шивачки услуги по порачка, на сите видови женска облека, машки и женски долен веш, постелина, производство на разни работни алишта, работни мантили, детска облека, штопување на женски и машки чорапи, кроење и друго што е слично на шивачката дејност.

Дуќанот е основан со одлука бр. 20 од 26. I. 1968 година на работничкиот совет на Занаетчиско-шивачкото претпријатие „Солидарност“ — Скопје со издвојување на работната единица — женско одделение „8 март“ — Скопје во Самостоен занаетчиски дуќан „8 март“ — Скопје.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Даринка Димитровска, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Занаетчискиот дуќан за шиене „8 март“ — Скопје е конституиран на 23. I. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 184 од 23. II. 1968 година. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 482, страна 1348, книга I, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Работната единица — женско одделение „8 март“ — Скопје на Занаетчиско-шивачкото претпријатие „Солидарност“ — Скопје, бидејќи со одлука на работничкиот совет на претпријатието од одржаната седница на 26. I. 1968 година се издвојува во Самостоен занаетчиски дуќан за шиене „8 март“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 210 од 23. II. 1968 година. (616)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 984, страна 899, книга IV, е запишано следното: Дејноста на Сидаро-фасадерската задруга „Оникс“ — Скопје, согласно одлуката на задружниот совет од одржаната седница на X. 1967 година, се проширува и со промет со градежни материјали и огревно дрво.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1057/67 од 19. II. 1968 година. (617)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 944, страна 5, книга IV, е запишано следното: Досегашниот раководител на Сервисната служба во Скопје на ул. „Орце Николов“ бр. 88, на Фабриката за разладни уреди „Југострој“ — Белград — Шерметковски Боге е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување. За раководител е назначен Јовановски Живко, ВК monter и електротехничар, кај сервисната служба во Скопје, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12. II. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171 од 19. II. 1968 година. (618)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 462, страна 765, книга II, е запишано следното: Досегашниот директор на „Хидромонтажа“ — претпријатие за водовод и канализација — Скопје, ул. градски парк (барака) до Дирекцијата на „Ваград“ — Шерметковски Боге е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на „Хидромонтажа“ — претпријатие за водовод и канализација — Скопје е назначен Методија Христовски, кој претпријатието ќе

го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 21. II. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 212 од 27. II. 1968 година. (619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1138, страна 721, книга V, е запишано следното: Дејноста на Сидаро-фасадерското и молеро-фарбарското претпријатие „Скопје“ — Скопје, согласно одлуката бр. 167 од 24. I. 1968 година се проширува и со браварски, електроинсталатерски и столарски работи.

Фирмата на споменатото претпријатие со горечитираната одлука бр. 167 од 24. I. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието се меѓува и гласи: Градежно претпријатие „Скопје“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 124 од 19. II. 1968 година. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 275, страна 67, книга II, е запишана под фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт на големо и мало „Агроремонт“ — Тетово — Бензинска помпа со сервис и ремонт на големо и мало „Агроремонт“ — Тетово — Бензинска помпа со сервис и работилница за поправка на сите видови моторни возила во Тетово. Предмет на работењето на бензинската помпа е: продажба на нафта и нафтени деривати на големо и мало, ремонт и поправка на сите видови моторни возила, градежни машини и земјоделски машини и алатки, опрема и обавување на браварска дејност.

Бензинската помпа е основана од работничкиот совет на „Агроремонт“ — Тетово, со одлука бр. 03-5433 од 30. XII. 1967 година.

Раководител на бензинската помпа е Дабевски Дабев Воислав.

Бензинската помпа со сервис и работилница ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 157 од 20. II. 1968 година. (621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 451, книга V, е запишана под фирма: „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Симонов“ бр. 7. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли и гумени производи.

Продавницата е основана од „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје, под присилна управа, со решение бр. 0301/10 од 14. II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Петровски Благоја.

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат потписниците на Самостојниот погон трговска мрежа во Скопје, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121 од 19. II. 1968 година. (622)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 352, страна 195, книга II, е запишана под фирма: Туристичка жичара „Попова Шапка“ — Тетово. Предмет на работењето на жичарата е превоз на патници и стоки.

Жичарата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Нов живот“ — Тетово, со одлука бр. 6 од 8. I. 1968 година.

Раководител на жичарата е Димовски Момчило. Туристичката жичара „Попова Шапка“ — Тетово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Димовски Момчило, в. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 45 од 23. II. 1968 година. (627)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 340, страна 1617, книга I, е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за стопанисување со станбени згради — село Јегуновце (населбата), согласно одлуката на советот на работната заедница од одржаната седница на 15. XII. 1967 година и елаборатот за економска оправданост, се проширува и со водовод и канализација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 12 од 21. II. 1968 година. (625)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1087, страна 445, книга V, е запишана под фирма: „Унион“ — трговско претпријатие на големо и мало со посредување — Скопје — Продавница во Куманово, плоштад „Маршал Тито“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало на индустриски стоки од сите домени.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Унион“ — трговско претпријатие на големо и мало со посредување — Скопје, со одлука бр. 479 од 30. I. 1968 година.

В. д. раководител на продавницата е Цаневски Воро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие — директорот Стојчевски Бранко, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 202 од 29. II. 1968 година. (632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, страна 459, е запишан под фирма: Механичко лимарско претпријатие „11 ноември“ — Куманово — Работнички ресторан од затворен тип во Куманово. Предмет на работењето на ресторанот е подготвување на сите видови топли и студени јадења за појадок и ручек, набавка и продажба на сите видови сувомесни производи како и конзервирани прехранбени артикли, набавка и продажба на сите видови безалкохолни пијалоци, набавка и продажба на сите видови цигари, набавка и продажба (точење) на пиво, подготвување на топли и студени јадења за појадок и ручек како и набавка и продажба на другите артикли од точка 1 до 5 од овој член ќе се врши само за работниците на основачкото собрание.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Механичкото лимарско претпријатие „11 ноември“ — Куманово, со одлука бр. 042 од 8. I. 1968 година.

Работничкиот ресторан од затворен тип во Куманово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Пешевски Милорад, раководител во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 73 од 14. II. 1968 година. (633)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 251, страна 1087, книга I, е запишано следното: Досегашниот директор на Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка, Николовски Ангелко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово“ — Крива Паланка е назначен инженер Димитар Владимиров Срчков, кој комбинатот

Ке го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Никола Ванев Младеновски, шеф на сметководството, и Стојанче Максимов Поповски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 22. I. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 80 од 20. II. 1968 година. (634)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1188, страна 989, книга V, е запишано под фирма: Претпријатије за производство и уградба на изолационен материјал, емулзија и асфалт „Изолтерма“ — Св. Николе — Претставништво во Скопје, ул. „250“ бр. 21а. Предмет на работењето на претставништвото е уградба на производите за изолација и изведување на азболит полутопли патоси и тврдоливен асфалт.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Претпријатието за производство и уградба на изолационен материјал, емулзија и асфалт „Изолтерма“ — Св. Николе, со одлука бр. 1102 од 30. VIII. 1966 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Сандев Милев Трајче, раководител, во границите на овластувањето, кој е потписник само за административно пословање а не и на жиро-сметката.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 71 од 21. II. 1968 година. (637)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1189, страна 997, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатије на големо и мало „Механизација“ — Приштина — Стовариците во Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 68, локал I. Предмет на работењето на стовариштето е обавување трговски дејности на големо и мало од структурата: моторни возила, резервни делови, гуми и прибор, огногасни справи, материјал и прибор, пчеларски материјал и прибор за стовариштето, како и селскостопански машини и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, сточна храна, јајарска стока, каделни и јутени производи — по пат на транспорт.

Стовариштето е основано од работничкиот совет за Трговското претпријатије на големо и мало „Механизација“ — Приштина, со одлука бр. 01-6378/РС од 16. XII. 1967 година.

Раководител на стовариштето е Трајковски Богдан, машински техничар.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатије, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 175 од 27. II. 1968 година. (638)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта бр. 185 на име Љубомир Димитриоски, с. Белица, М. Брод. (6783)

Оружен лист на име Раде Велик, Линион II, влез VI/121, Нови Сад. (6790)

Воена книшка издадена во Кичево на име Тихомир Димитриески, с. Дебреште, Прилеп. (6792)

Пасош МА 609437, издаден од ОВР — Ресен на име Амида Зизовска, ул. „5 ноември“ бр. 45, Ресен. (6818)

Пасош СА — 611676, издаден од ОВР — Ресен на име Ариф Зизовски, ул. „5 ноември“ бр. 43, Ресен. (6819)

Воена книшка и здравствен лист издадени од Чаплина на име Томислав Ацевски, с. Заполжани, Прилеп. (6844)

Уверение бр. 211, за положен испит квалификуван возач категорија „2“ издадено од СВР — Крушево на име Богоја Шипниковски, нас. „Сингелик“ ул. „854“ бр. 82, Скопје. (6866)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Битола на име Александар Б. Ристовски, ул. „Н. Тесла“ бр. 134а/1, Битола. (6926)

Воена книшка на име Арслан Б. Иљази, с. Бродец, Тетово. (6962)

Чек бр. 170045 за потрошувачки кредит на сума од 1000 н. д. издаден од Комерцијалната банка во Кочани на име Пандурка Санде Стаменкова, ул. „Браќа Миладиновци“ б. б. Веница. (6964)

Воена книшка издадена од Љубљана на име Душко Павле Цветановски, ул. „3 македонска ударна бригада“ Куманово. (6689)

Воена книшка издадена во Скопје на име Трифун Петрушевски, с. Врачовец, Куманово. (7055)

Работна книшка издадена во Куманово на име Трифун Петрушевски, с. Врачовец, Куманово. (7056)

Здравствена легитимација бр. 39305, издадена од КЗСО — Гостивар на име Фикрије Души, ул. „Слободан Пепоски“ бр. 12, Гостивар. (5264)

Здравствена легитимација бр. 9389, издадена од Делчево на име Иван Христов, с. Саса, Делчево. (5265)

Здравствена легитимација на име Тони Кавалиноски, с. Бистрица, Битола. (5266)

Здравствена легитимација издадена од Битола на име Веле Георгиевски, ул. „М. Т. Живкова“ бр. 32, Битола. (5267)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Драгица Нешевска, с. Поешево, Битола. (5268)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Николина Китанова, ул. „Цв. Димов“ бр. 142, Битола. (5269)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јонче Никола Јосифовски, ул. „Јоргов Камен“ бр. 11, Битола. (5270)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мирко Поповски, с. Градешница, Битола. (5273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Тодор Танески, с. Костинци, Прилеп. (5274)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Делчево на име Стојан Димитров Костадиновски, с. Луквица, Делчево. (5275)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Круме Чешелковски, ул. „Штипска“ бр. 26, Битола. (5276)

Здравствена легитимација на име Зоран Богданов Борјаноски, с. Секирци, Прилеп. (5277)

Здравствена легитимација на име Насте Чанговски, Гостивар. (5279)

Здравствена легитимација на име Радомир Јачимовиќ, Македонска Каменица, Делчево. (5280)

Здравствена легитимација на име Дафина Тодорова, ул. „Љ. Сантов“ бр. 43, Кочани. (5281)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Дебар на име Шуаип Бафтијароски, с. Могорче, Дебар. (5282)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Нада Волканова, Скопје. (5283)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горги Митев, Скопје. (5284)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Јовановиќ, Скопје. (5285)

Здравствена легитимација бр. 277211, издадена од ЗСО — Скопје на име Ратко И. Китановски, Скопје. (5286)

Индекс бр. 3875, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Костадинка Љаткова, Скопје. (5287)

Здравствена легитимација бр. 308151, издадена од ЗСО Скопје на име Елизабета Радојчиќ, Скопје. (5288)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софија Мундишева, Скопје. (5289)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Шчутовски, Скопје. (5290)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Свето Шопов, Скопје. (5291)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Зељковиќ, Скопје. (5292)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко С. Величовски, Скопје. (5293)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазар Балабанов, Скопје. (5294)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Ковачевски, Скопје. (5295)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Симеон Марковски, Скопје. (5296)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Костадин Самандов, Скопје. (5297)
- Здравствени легитимација издадени од ЗСО — Скопје на име Драга и Петре Галевски, Скопје. (5298)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Коста Абдарманов, Скопје. (5299)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трендафилка, Миле и Марјан Василеви, Скопје. (5300)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Ивковиќ, Скопје. (5301)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сељадин Јакуповски, Скопје. (5302)
- Оружен лист бр. 2350, издаден од УВР — Скопје на име Тодор Зајковски, Скопје. (5203)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Мурова, Скопје. (5204)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Исај Максоти, Куманово. (5305)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тони Урдаревиќ, Скопје. (5306)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Предраг Д. Кабраков, Скопје. (5307)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Надира Мемедова, Скопје. (5308)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Деса Костова, Скопје. (5309)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Горѓиева, Скопје. (5310)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Рамиш и Сами Сахити, Скопје. (5311)
- Воена здравствена легитимација издадена од В. П. 5102 — Карловац на име Веселин Даниќ, Скопје. (5312)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Али Везири, Скопје. (5313)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 8134/4694 издадена од ЗСО — Кичево на име Драгица Милутин Јовановска, с. Тополница, М. Брод. (5314)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Милан Јовановски, с. Здуње, Гостивар. (5315)
- Здравствена легитимација бр. 91/62 на име Јана Миланова Арсова, с. Злетово, Пробиштип. (5318)
- Здравствена легитимација бр. 19846, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Слаѓинка Горѓиевска, с. Г. Црцорија, Кр. Паланка. (5319)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Рамис Бесимовски, ул. „31“ бр. 3, Битола. (5320)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Зекија Кутуковска, ул. „Солунска“ бр. 137, Битола. (5321)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љуба Николова, ул. „Преспа“ бр. 176, Битола. (5322)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Василка Бегоска, ул. „Стерјовски Горѓи—Доца“ бр. 18, Битола. (5323)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Веле Пејчиновски, с. Канатларци, Битола. (5324)
- Свидетелство за завршен VIII клас издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Вера Најдоска, ул. „Вера Циривири“ бр. 40, Прилеп. (5325)
- Свидетелство за завршено II година, издадено од Трговското училиште „3 ноември“ — Прилеп на име Цветко Тодоровски, с. Маргари, Прилеп. (5326)
- Свидетелство бр. 211/21 од I клас издадено од Кр. Паланка на име Милица Вучковска, ул. „Г. Делчев“ бр. 1, Кр. Паланка. (5327)
- Здравствена легитимација на име Симо Горовски, с. Жилче, Тетово. (5328)
- Здравствена легитимација на име Иванка Василева, ул. „Љ. Сантов“ бр. 29, Кочани. (5329)
- Здравствена легитимација бр. 3572, издадена од ЗСР — Кочани на име Добринка Дилева Андонова, с. Соколарци, Кочани. (5330)
- Здравствена легитимација бр. 113174, издадена од КЗСО — Скопје на име Мита Трпчевска, с. Рогачево, Тетово. (5331)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 14494 на име Мемедали Е. Мемети, с. Пирок, Тетово. (5332)
- Здравствена легитимација бр. 46177/94, издадена од КЗСО — Гостивар на име Рашид Ш. Адеми, ул. „ЈНА“ бр. 95, Гостивар. (5333)
- Здравствена легитимација бр. 3689, издадена од КЗСО — Тетово на име Акиф Арифџи, с. Првце, Гостивар. (5334)
- Свидетелство бр. 30/61/62 на име Реџеп Реџеџи. с. Речане, Гостивар. (5335)
- Здравствена легитимација на име Верка Андриева, ул. „Славе Петков“ бр. 88, Т. Велес. (5336)
- Здравствена легитимација бр. 5334 на име Цветан Пешанков, ул. „Славјанска“ бр. 6, Т. Велес. (5337)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атиџе Љаџифовска, Скопје. (5338)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азир Азиров, Скопје. (5339)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Рада Михајлова, Скопје. (5340)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Афет Сулејмани, Скопје. (5341)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Спасе Стојановски, Скопје. (5342)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Златко Гроздановски, Булевар „1 мај“ бр. 341а, Битола. (5360)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Жани Јанкулов, ул. „Прилепска“ бр. 41/1, Битола. (5361)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нефка Јашароска, ул. „Круме Волнароски“ бр. 65, Прилеп. (5362)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Никола Стеваноски ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 30а, Прилеп. (5363)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Тоно Макрески, ул. „Борис Кидрич“ бр. 111, Прилеп. (5364)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сандре Војнески, с. Десово, Прилеп. (5365)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 2511/690, издадена од ЗСО — Тетово на име Зекир М. Усеини, с. Желино, Тетово. (5366)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Мемедов, Скопје. (5367)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цемаил Јашаров, Скопје. (5368)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живојин Јовановиќ, Скопје. (5379)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анкица Илкова, Скопје. (5370)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Велкоски, Скопје. (5372)
- Регистарска таблица бр. СК 194-96, издадена од СВР — Скопје на име Јовица Гелевиќ, Скопје. (5372)
- Пасош издаден од СВР — Скопје на име Ештреф Сејди, Скопје. (5373)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Нихат и Јасеми Рамадан, Скопје. (5374)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милчо Поповски, Скопје. (5376)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Антони Мазневски, Скопје. (5377)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Качаник на име Таире Терзија, Скопје. (5378)
- Воена книшка издадена од Риека на име Трајко Миленковиќ, Скопје. (5379)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Хасан Ујкановиќ, Скопје. (5380)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Војковски, Скопје. (5381)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Бужаровска, Скопје. (5382)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Енвер Мемедов, Скопје. (5383)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Димче Лешниковски, Скопје. (5384)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Живко Стојанов, Скопје. (5385)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Милица и Ханка Сулфи, Скопје. (5386)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубинка Органчиева, Скопје. (5387)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на имт Олга Здравева, Скопје. (5388)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Миле Горѓиевски, с. Дол. Оризари, Битола. (5390)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гон Симоновиќ, Претпр. Телефон-монтажа, Скопје. (5391)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Вера Кунеска, ул. „Бл. Николоски“, бр. 5, Прилеп. (5392)
- Здравствена легитимација бр. 6463, издадена од ЗСО — Пробиштип на име Никола Спасовски, с. Метежево, Кр. Паланка. (5395)
- Здравствена легитимација бр. 12676, издадена од КЗСО — Ушке на име Рамиз Манови, ул. „Дилавер Села“ бр. 13, Дебар. (5396)
- Здравствена легитимација на име Јулиана Методијева Стоименовска, ул. „Д. Влахов“ бр. 25, Винаца. (5397)
- Здравствена легитимација на име Благој Спириров Андонов, Кочани. (5398)
- Работничка книшка на име Благој Спириров Андонов, Кочани. (5399)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милка Николовска, с. Гор. Оризари, Битола. (5400)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Невзат Мусовски, ул. „Козјак“ бр. 118, Битола. (5401)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО Битола на име Жозефина Н. Горѓиева, вл. „Ст. Наумов“ бр. 8, Битола. (5402)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Миле Мирковски, бул. „М. Тито“ бр. 85а, Прилеп. (5403)
- Сообраќајна дозвола бр. БТ 18—91, издадена од СВР — Прилеп на име Фабрика „Пролетер“, Прилеп. (5404)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зора Јовановска, ул. „Мечкин Камен“ бр. 27, Прилеп. (5405)
- Свидетелство за завршена I година издадено од Тутунското училиште во Прилеп на име Вранко Димитриоски, с. Новоселани, Прилеп. (5406)
- Свидетелство за завршена I година во Прилеп на име Светозар Стојановиќ, с. Матејче, Куманово. (5407)
- Свидетелство издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Штип на име Раде Сл. Поповски, с. Псача, Кр. Паланка. (5408)
- Здравствена легитимација на име Цвета Грбева, ул. „Стојан Буридан“ бр. 1, Т. Велес. (5409)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Ванчс Атанасов, с. Пелишко, Т. Велес. (5410)
- Здравствена легитимација на име Лазо Орданов Еленов, ул. „М. Ацев“ бр. 145, Кавадарци. (5411)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Ивтим Јанев Кузманов, с. Дебреште, Кавадарци. (5412)
- Здравствена легитимација бр. 19505, издадена од ЗСО — Тетово на име Хуриде Мухиди, ул. „Борче Кочоски“, Тетово. (5413)
- Здравствена легитимација на име Шабан Мурсели, ул. „Љуботенска“ бр. 9, Тетово. (5414)
- Работна книшка на име Ристо Јаневски, с. Челопек, Тетово. (5415)
- Здравствена легитимација на име Ариф Рамадани, ул. „Ленинградска“ бр. 3, Гостивар. (5416)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 797, издадена од КЗСО — Штип на име Ица Михаил Горѓиева, с. Валталија, Штип. (5417)
- Здравствена легитимација бр. 5229, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Васил Стојанов Кукундиов, с. Тработивиште, Делчево. (5418)
- Здравствена легитимација на име Славе Р. Филиповски, раб. при. IV градил. „Гранит“ с. Оризари, Кочани. (5419)
- Здравствена легитимација бр. 36605 на име Звезда Илија Митревска, с. Велушина, Битола. (5420)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Рада Петкоска, ул. „М. Пијаде“ б. б. Прилеп. (5421)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Неда Тсмеска, с. Волково, Прилеп. (5422)
- Здравствена легитимација на име Васе Матик, Струга. (5423)
- Здравствена легитимација на име Џемал Мечовски, с. Грнчари, з. п. Асамати, Ресен. (5424)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Методи Трајанов, Делчево. (5425)
- Здравствена легитимација на име Олга Трајкова, ул. „Кр. Марко“ бр. 2, Т. Велес. (5426)
- Здравствена легитимација бр. 36038, издадена од КЗСО — Гостивар на име Ката Андоноска, с. Д. Јеловце, Гостивар. (5427)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верица Станковиќ, Скопје. (5428)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Х. Михајловска, Скопје. (5429)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Трајанка Трајковска, Скопје. (5430)
- Воена книшка издадена од Титоград на име Јаша Алијевиќ, Скопје. (5431)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Коларовска, Скопје. (5432)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Најдовска, Скопје. (5433)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — С. Николе на име Панче Ц. Анастасовски, Скопје. (5434)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кемал Лиманов, Скопје. (5435)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Радомир Павловиќ, Скопје. (5436)
- Воена книшка издадена од ВП 1356 — Випава — Словенија на име Мехмед Мустафовиќ, Скопје. (5437)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Величковиќ, Скопје. (5438)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дурак Мехмедов, Скопје. (5439)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петко Ратковиќ, Скопје. (5440)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Киров, Скопје. (5441)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селим Динарица, Скопје. (5442)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Добревска, Скопје. (5443)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Глигор Гучев, Скопје. (5444)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симеонка Симеонова, Скопје. (5445)
- Свидетелства за завршена III и IV година издадени од Средно техничко училиште — машински отсек — Скопје на име Никола Стојановски, Скопје. (5446)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мите Петров, Скопје. (5447)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струмица на име Стојан Василев, Зуица Спасова и Светлана Велкова, Скопје. (5449)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Стојановски, Скопје. (5449)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Јакимевски, Скопје. (5450)
- Здравствена легитимација бр. 17083, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Момчило Постолов, с. Злетово, Пробиштип. (5452)
- Здравствена легитимација бр. 18891, издадена од КЗСО — Штип — Филијала — Пробиштип на име Орце Атанасов, ул. „Јаким Крчев“ б. б. Пробиштип. (5453)
- Здравствена легитимација бр. 14359, издадена од КЗСО — Битола на име Стојан Продановски, ул. „А. Турунцов“ бр. 1/5, Битола. (5454)
- Здравствена легитимација на име Валентина Јовиќ, ул. „Владимир Назор“ бр. 42, Т. Велес. (5455)
- Свидетелство за III година издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ Гостивар на име Радмила Горева Мицкоска, Гостивар. (5456)
- Свидетелство за III година издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Менка Бошкова Менческа, Гостивар. (5457)
- Свидетелство од VIII клас, издадено од Работничкиот универзитет — Дебар на име Максуд Зенго, Гостивар. (5458)
- Здравствена легитимација бр. 7362 издадена од КЗСО — Кичево на име Стојмирка Николовска, ул. „Х. Карпош“ 4/9, Кичево. (5459)
- Здравствена легитимација бр. 1382, издадена од Медицински центар — Гостивар на име Јовица Петрески, ул. „М. Ч. Филиповски“ бр. 23, Гостивар. (5461)
- Здравствена легитимација бр. 33040/480, издадена од КЗСО — Гостивар на име Зенула Реџепа Деари, с. Равен, Гостивар. (5462)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Владо Тноковски, Битола. (5463)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менка А. Талевска, с. Сливница, Битола. (5464)
- Работна книшка бр. 5373, издадена од СО — Кавадарци на име Атанас Галов, с. Сопот, Кавадарци. (5466)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Илија Ставров Лазов, с. Мрзен Ораовец, Кавадарци. (5466)
- Здравствена легитимација на име Јашар Кадрије, ул. „И. Р. Лола“ б. б. Тетово. (5467)
- Свидетелство за II клас гимназија на име Касам Касами, с. Леуново, Гостивар. (5468)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ганимет Сабединова, Скопје. (5469)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мусли Плакич, Скопје. (5470)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Трајковски, Скопје. (5471)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Узеир Р. Бејтула, Скопје. (5472)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Иса, Рамизе и Синдизе Рамадани, Скопје. (5473)
- Работна книшка издадена од Општина Кале — Скопје на име Илија Т. Филиповски, Скопје. (5474)
- Здравствена легитимација бр. 368640, издадена од ЗСО — Скопје на име Радосав Прониќ, Скопје. (5475)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крунислав Димик, Скопје. (5476)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Перо и Јила Дончевски, Скопје. (5477)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Јумбруков, Скопје. (5478)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севдиљ Каилов, Скопје. (5479)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Наумовски, Скопје. (5480)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Цветанка Петреска, Скопје. (5491)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радослав Миљковиќ, Скопје. (5432)
- Индекс бр. 4008, издаден од Медицински факултет — Скопје на име Сулејман Мујќановиќ, Скопје. (5483)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трпе Стојановски, Скопје. (5484)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Додевски, Скопје. (5486)
- Здравствена легитимација на име Амет Аљими, с. Добарце, Тетово. (5436)
- Здравствена легитимација бр. 3569, издадена од КЗСО — Крушево на име Војче Р. Китаноски, с. Селце, Крушево. (5487)
- Свидетелство за завршен I клас гимназија издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Крсте Бузлевски, с. Јанкосц, Ресен. (5438)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Лена Т. Тушевска, с. Русиново, Берово. (5489)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јане Николовски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 42, Битола. (5490)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Златко М. Николовски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 42, Битола. (5491)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Даница Николовска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 42, Битола. (5492)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Златка М. Николовска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 42, Битола. (5493)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Александар Петровски, с. Свињишта з. п. Кажани, Битола. (5494)
- Пасош бр. 044227, издаден од СВР — Битола на име Трајанка Јовевска, ул. „Преспа“ бр. 55, Битола. (5495)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славе Синдровски, ул. „Ц. Димов“ бр. 123а, Битола. (5496)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Нада Николова, ул. „Прилепска“ бр. 78/17, Битола. (5497)
- Свидетелство за завршена I година земјоделско училиште во Битола на име Живко Спасеновски, ул. Прилепска“ бр. 80, Битола. (5498)
- Свидетелство на име Цветан Велковски, ул. „Бошко Златанов“ бр. 14, Т. Велес. (5499)
- Здравствена легитимација на име Ристо Анастасов Зорев, ул. „11 октомври“ бр. 5 I спрат II стан, Т. Велес. (5500)
- Здравствена легитимација бр. 28129 на име Ѓорѓи Јорданов, Неготино. (5501)
- Свидетелство од I година на име Алихан Алиу, с. Пирок, Тетово. (5502)
- Свидетелство за II година издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Здравко Трпески, Гостивар. (5503)
- Свидетелство од II клас на име Вукашин С. Спасовски, с. Вруток, Гостивар. (5504)
- Свидетелство од IV клас гимназија на име Абдулмуталиб Миџтар Алиќ, Гостивар. (5505)
- Здравствена легитимација на име Јанко Стоименов, с. Оризари, Кочани. (5506)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Дебар на име Салије Јонузовска, с. Г. Косоврасти, Дебар. (5507)

- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Дебар на име Селим Јонузевски, с. Косоврасти, Дебар. (5508)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Јелица Таковска, с. Умлена, Берово. (5509)
- Свидетелство за I клас издадено од Електро-машинскиот училишен центар „Гуро Салај“ — Битола бр. 02-361/43 на име Љубе Симев Цветановски, Демир Хисар, Битола. (5511)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Крста Паламидовска, ул. „Сремска Митровица“ бр. 17а, Битола. (5512)
- Здравствена легитимација на име Томе Димовски, с. Лозани, Битола. (5513)
- Инвалидска исплатна книшка бр. 72610, издадена од Општинското собрание во Охрид на име Јордан Андонов, ул. „И. Милутиновиќ“ бр. 55, Битола. (5514)
- Свидетелство од VIII одделение издадено од Училиштето „Рампо Левката“ — Прилеп на име Александар Јовановски, ул. „Лазо Филиповски“ бр. 27, Прилеп. (5515)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Страшо Ѓорѓиевски, ул. „Пенка Котеска“ бр. 38, Прилеп. (5516)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димо Јовановски, с. Мажучиште, Прилеп. (5517)
- Ученичка книшка од V одделение издадена од Училиштето „Добре Јовановски“ Прилеп на име Виолета Атанасоска, ул. „К. Волнароски“ бр. 72, Прилеп. (5518)
- Свидетелство од I година хемиско училиште „Борко Талевски“ — Прилеп на име Младен Димитријески, ул. „Охридска“ бр. 18, Кичево. (5519)
- Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од училиштето „М. М. Брицо“ — с. Цумајлија на име Љубица Ангелова, с. Дорфулије з. п. Цумајлија Т. Велес. (5520)
- Здравствена легитимација на име Тоса Колев, с. Дреново, Кавадарци. (5521)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Веќир Хазир Веќири, с. Стројане, Гостивар. (5522)
- Свидетелство бр. 0601-9/68 на име Драган Георѓиевски, Тетово. (5523)
- Свидетелство од III година издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Асип Велиу, с. Симница, Гостивар. (5524)
- Студентска легитимација издадена од Филозофски факултет-група историја I година на име Параскева Ст. Апостолова, ул. „29 ноември“ бр. 13, Кочани. (5525)
- Здравствена легитимација на име Јорданка Филипова, ул. „Шатровиќ“ бр. 15, Кочани. (5526)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Чешал Сефули, с. Д. Ваница, Гостивар. (5528)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Демир Муса, Скопје. (5529)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шаби Хусени, Скопје. (5530)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Љубица Јовчевска, Скопје. (5531)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Селимов, Скопје. (5532)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Делева, Скопје. (5533)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цане Атанасовски, Скопје. (5534)
- Оружен лист бр. 3730, издаден од СВР — Скопје на име Азем Асан, Скопје. (5535)
- Здравствена легитимација бр. 365020, издадена од ЗСО — Скопје на име Вислета Нурединовска, Скопје. (5536)
- Индекс бр. 8691, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Драган Никодиновски, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Димовски, Скопје. (5538)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Струмица на име Александар и Даница Стојановски, Скопје. (5539)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгољуб Цветковски, Скопје. (5540)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамо Комерољи, Скопје. (5541)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Стефанов, Скопје. (5542)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Радовиш на име Илинка Ристова, Скопје. (5543)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Адеми, Скопје. (5544)
- Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Добринка Пајкиќ, Скопје. (5545)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Скопје на име Мејди Хашани, Скопје. (5546)
- Диплома за завршен испит издадена од Гимназијата „Р. Ј. Корчагин“ — Скопје на име Марија А. Петровска, Скопје. (5547)
- Свидетелство за завршен I клас издадено од Гимназијата „Ц. Димов“ — Скопје на име Љупчо Васковски, Скопје. (5548)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васа Димовска, Скопје. (5549)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгиша Б. Давидовиќ, Скопје. (5550)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адифет Каиљ, Скопје. (5551)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Искра Крстевска, Скопје. (5552)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Петрушевска, Скопје. (5553)
- Свидетелство за завршена I година издадено од ЕМТУ — Скопје на име Петар А. Василевски, Скопје. (5554)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибраим Сакинов, Скопје. (5555)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Младеновски, Скопје. (5556)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љатиф Усеин, Скопје. (5557)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арзихан Веќири, Скопје. (5558)
- Свидетелство за III клас издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Страшо Нелковски, Скопје. (5559)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Сулејман и Шехита Усеинови, Скопје. (5560)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невенка Крстевска, Скопје. (5561)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боро А. Младеновски, Скопје. (5562)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исни Шаинов, Скопје. (5563)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стребра Станкова, Скопје. (5564)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Титоград на име Стојан и Верка Манасијеви, Скопје. (5565)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасо Богдановски, Скопје. (5566)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џељал Лимени, Скопје. (5567)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Скопје на име Абедин Исиновски, Скопје. (5568)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пауна Атанасова, Скопје. (5569)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Илиевска, Скопје. (5570)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владанка Тодоровска, Скопје. (5571)
- Свидетелство за завршена II година издадено од ЕМСУЦ — Скопје — електро одсек на име Миливој Ангеловски, Скопје. (5572)
- Индекс бр. 3964, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Јованка Буцевска, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милаим Бакиу, Скопје. (5574)

КОНКУРСИ

Советот на работната заедница на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на чл. 44, а во смисла на чл. 138 и 150 од Законот за високото школство на СРМ,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор и преизбор на факултетски соработници и тоа:

- за 1 асистент при Математичкиот институт;
- за 5 асистенти при Физичкиот институт;
- за 4 асистенти при Хемискиот институт;
- за 1 асистент при Ботаничкиот завод;
- за 1 асистент при Зоолошкиот завод;
- за 1 асистент при Физиолошкиот завод.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложуваат диплома за завршена високошколска настава, куса биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите, доколку такви има.

Посебен услов на конкурсот е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски и руски), што ќе го докажат кандидатите со уверение од соодветните катедри на Филозофскиот факултет — Скопје. Уверението се поднесува заедно со поднесувањето на пријавата на конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (2037)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за еден наставник во постојан или дополнителен работен однос по предметот Руски јазик. По еден асистент во постојан работен однос по предметите:

1. Група предмети Финансии
2. Група предмети од областа на прометот
3. Група предмети од областа на економика на индустријата
4. Економика на СФРЈ и општествено и економско устројство на СФРЈ
5. Група предмети од областа на Економиката на земјоделството
6. Историја на политичка економија
7. Група предмети од Организација и економика на претпријатијата
8. Економска географија
9. Економетрија
11. Математика за економисти
11. Право (облигационо, стопанско и трудово)
12. Политичка економија.

Пријавите се поднесуваат во секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно до пополнувањето на предвидените работни места. (1993)

Советот на Централното основно училиште „Јоаким Крчовски“ — Крива Паланка, на својата седница одржана на 30 септември 1968 година одлучи да распише

К О Н К У Р С

за прием на приправници во Централното училиште и тоа:

1. Еден приправник со завршена виша педагошка школа — група македонски и српски јазик и
2. Еден приправник со завршено виша педагошка школа — група физика и математика.

Кандидатите што ќе конкурираат треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршена виша педагошка школа од соодветната група, што ќе го докажат со препис од дипломата,

- извод од матичната книга на родените
- лекарско уверение.

Конкурсот е отворен петнаесет дена од денот на објавувањето.

Личниот доход по Правилникот за распределба на вкупниот приход и личниот доход на Училиштето и Правилникот за прием на приправници.

Стан не е обезбеден.

(1992)

Конкурсната комисија за прием на работници на Клиниката за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место собна сестра — приправник во женскиот отсек на стационарот.

1. Кандидатот треба да ги исполнува општите услови од ОЗРО а од посебните услови да има завршено училиште за медицински сестри. Во предвид доаѓа медицинска сестра без работна практика со специјална природна обдареност во ракувањето со извонредно нежните инструменти при изведувањето на очните операции.

2. Предвидена е пробна работа од еден месец.

3. Личен доход според Правилникот за личните доходи.

4. Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (2036)

СОДРЖИНА

	Страна
269. Закон за овластување на општинските собранија за утврдување надлежноста на општинските органи за вршење на работите одредени со републички прописи —	537
270. Уредба за основање Комисија за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — —	537
271. Решение за именување на претседател и членови на одборите на Извршниот совет	537
272. Решение за именување претседатели и членови на постојаните комисији на Извршниот совет — — — — —	538
273. Решение за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на „Интекс“ — здружено стопанско претпријатие на памучната индустрија во Скопје — — — — —	538
274. Решение за именување директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје — — — — —	538